

ИЗЈАВА
ЗА ПРИВАТНОСТ ПРИ ВРШЕЊЕ НА ВИДЕОНАДЗОР
од страна на Контролорот ЕУРО ФИН ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје
во Подружница Фитнес центар ПАЛЕСТРА

Оваа Изјава за приватност го објаснува видот на лични податоци што ЕУРО ФИН ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје (во натамошниот текст “Контролорот“), ги собира од вас при посета на деловните простории на Подружница Фитнес центар ПАЛЕСТРА на ул. Беласица бр. 2, Скопје ТЦ Еаст Гате локал К2.01.1, кат 2, каде што Контролорот ја обавува дејноста Објекти за фитнес и како Контролорот ги користи овие податоци.

1. Зошто собираме (обработуваме) лични податоци?

Контролорот собира лични податоци преку системот за видеонадзор од следните причини (цели):

- да се контролира пристапот до деловните простории и да се обезбеди сигурност на објектот, безбедноста на вработените во Контролорот и посетителите, како и на имот кои се лоцирани во просториите;
- за да се спречи, одврати и, доколку е потребно, да се испита неовластен физички пристап, вклучително и неовластен пристап до ИТ инфраструктура или оперативни информации; и
- да се спречи, открие и да се испита кражба на опремата или средствата во сопственост на Контролорот, посетителите или вработените, или закани по безбедноста на персоналот кој работи во просториите (на пример: пожар, физички напад).

Системот за видеонадзор не се користи за ниту една друга цел, како на пример да се следи работата на вработените или нивното присуство. Видео камерите се поставени така што не покриваат јавен простор. Камерите имаат за цел да дадат општ преглед на она што се случува на одредени места, но не и да се препознаат лица.

Системот за видеонадзор исто така не се користи како истражна алатка или за да се добијат докази при внатрешни истраги или дисциплински постапки, освен ако не е во прашање безбедносен инцидент заради кој е воспоставен видеонадзорот согласно Законот за заштита на личните податоци. (Во исклучителни околности, податоците може да бидат пренесени до истражните органи во рамките на формална дисциплинска или кривична истрага).

Камерите за видеонадзор се инсталираат во внатрешноста од деловниот простор и го опфаќаат исклучиво внатрешниот простор на деловните простории, така што се снимаат само лица кои ќе влезат во деловните простории. Видеонадзор не се врши во соблекувални, простории за туширање и слично.

2. Какви податоци собира Контролорот?

Контролорот собира само слики фатени на камерите, при што не се врши тонско снимање.

3. Кој е одговорен за обработка на податоците?

Контролорот е субјект кое ја врши обработката на личните податоци и кое ги утврдува целите на обработка, единствено во согласност со Законот за заштита на личните податоци. Покрај тоа, Никола Крстевски е лице за контакт и одговорно за видеонадзорот.

4. Кој е правниот основ за обработка на личните податоци преку системот за видеонадзор?

Контролорот користи опрема за видеонадзор за:

- заштита на сопственоста;
- обезбедување на контрола над влегувањето, излегувањето и престојот во деловните простории.

Затоа, обработката е законска согласно член 90 од Законот за заштита на личните податоци.

Покрај тоа, на влезот во деловните простории има видливо и јасно истакнато известување за видеонадзорот кое им овозможува на субјектите на лични податоци да се запознаат со вршењето на видеонадзорот, како и за називот на контролорот кој го врши видеонадзорот и за начинот на кој може да се добијат информации за тоа каде и колку време се чуваат снимките од системот за видеонадзор.

5. Кој може да ги види моите лични податоци?

До видео записите може да се пристапи само од страна на овластените лица за видеонадзор вработени кај Контролорот. Пристапот до дигиталниот уред или дискот на кој се чуваат видео записите е ограничен, заштитен со примена на технички мерки за безбедност на податоците (лозинка, запис за секој настан или акција од вработените, односно овластените лица). До податоците, односно видео записите не може да се пристапи без овластување од страна на Контролорот.

6. Како да ги контролирате вашите податоци?

Може да испратите барање до Никола Крстевски, ул. Никола Кљусев бр. 6, кат 7 Скопје - Центар или на е-пошта: office@palestra.com.mk.

7. Можам ли да пристапам до моите податоци?

Вие имате право да пристапите до вашите податоци во секое време и бесплатно, со испраќање на барање до Никола Крстевски, Никола Кљусев бр. 6, кат 7 Скопје - Центар или на е-пошта: office@palestra.com.mk.

8. Можам ли да ги менувам моите податоци?

Не е дозволено изменување на видео записот за видеонадзор.

9. Може ли да побарам ограничување на обработката на моите податоци?

Вие имате право да ја ограничите обработката на вашите лични податоци во секое време со испраќање на барање до Никола Крстевски, ул. Никола Кљусев бр. 6, кат 7 Скопје - Центар или на е-пошта: office@palestra.com.mk, кога ја оспорувате точноста на вашите лични податоци, или кога на Контролорот повеќе не му се потребни

податоците за извршување на неговите задачи. Вие исто така можете да ја блокирате обработка и кога работењето е незаконско и вие се спротивставувате на бришење на податоците. Сепак, блокирањето не е можно во секој случај на службена истрага.

10. Дали можам да ги избришам моите податоци?

Вие имате право да ги избришете вашите податоци во секое време со испраќање на барање до Никола Крстевски, ул. Никола Кљусев бр. 6, кат 7 Скопје - Центар или на е-пошта: office@palestra.com.mk, кога обработката е незаконска.

11. Дали се споделуваат моите лични податоци со други лица?

Вашите податоци се чуваат во Контролорот, освен ако не побарате од Контролорот или пак дадете согласност истите да бидат споделени. Во случај на споделување на Вашите податоци со трети страни, ќе бидете известени на кого се откриени, за која цел и врз кој законски основ.

12. Дали имам право на приговор?

Да, имате право на приговор и да се спротивставите на обработката во кое било време со испраќање на барање до Никола Крстевски, ул. Никола Кљусев бр. 6, кат 7 Скопје - Центар или на е-пошта: office@palestra.com.mk, кога имате легитимни причини во врска со вашата конкретна ситуација. Контролорот ќе постапи по вашето барање во рок од 15 дена од денот на поднесување на барањето.

13. Што можам да направам во случај на проблем?

а) Првиот чекор е да го известите Контролорот со испраќање по пошта до ЕУРО ФИН ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје, ул. Никола Кљусев бр. 6, кат 7 Скопје - Центар или на е-пошта: office@palestra.com.mk, и да побарате да биде преземена акција.

б) Вториот чекор, ако не добиете одговор од нас или ако не сте задоволни од тоа, контактирајте со нашиот офицер за заштита на личните податоци Билјана Крстевска, ул. Никола Кљусев бр. 6, кат 7 Скопје - Центар или на е-пошта b.krstevska@fashiongroup.com.mk.

в) Во секое време можете да поднесете барање до Агенцијата за заштита на личните податоци www.azlp.mk, која ќе постапи по вашето барање и ќе ги донесе потребните мерки.

14. Кога ќе започне обработката на моите лични податоци преку системот за видеонадзор?

Обработката започнува во моментот кога ќе ги посетите просториите на Подружница Фитнес центар ПАЛЕСТРА на Контролорот.

15. Безбедност на личните податоци

Контролорот е посветен на заштита на вашите лични податоци. Затоа, користи безбедносни технологии и процедури со кои се заштитуваат вашите лични податоци пред сè од неовластен пристап, употреба или откривање. Ние ги чуваме вашите податоци на компјутерски системи со ограничен пристап и во контролирана околина.

16. Колку долго ги чуваме вашите податоци?

Контролорот ќе ги чува вашите лични податоци 30 календарски денови по вашата посета во нашите простории, по што сите снимени видеозаписи автоматски се бришат.